

# ВО ЗНАК НА СЕЌАВАЊЕ НА СЛАВНИОТ ПРЕТХОДНИК



Најновиот тркач на "Mercedes", моделот SLR McLaren 722 edition", не само што е многу посилен од славниот претходен истоименик, туку и многу повеќе преминува во сегашниот SLR модел. Овој техничко-технолошки бисер на "Mercedes" е произведен само во 150 примероци, а е наменет за најпребирливите купувачи. Како резултат на внимателни и систе-



матски подесувања на исклучителниот SLR, тој стана уште попрецизен во своите. Во ентериерот не било можно да се постигнат големи измени, но со ситни детали е нагласена врската меѓу најновиот купе и славниот претходник.

## LAND ROVER - КУЛТНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО



Најновата генерација на Land Rover, "Defender", на половина век од развојниот пат го има зачувано духот на неговиот предок и статусот култно теренско возило. Измените на каросеријата се минимални, но голем напредок е направен во ентериерот, кој е попривлечен и поудобен. Благодарение на новиот, модерен мотор, намалена е бучавата во моторот, додека возните карактеристики се неспоредливо подобри.



### ФЛЕШ ВЕСТИ

#### ДВАЈЦА МИЛИЈАРДЕРИ ГО КУПУВААТ "АСТОН МАРТИН"!

Двајца европски милијардери, Французинот Бернард Арнаулт и Белгијанецот Алберт Фрере ја разгледувале можноста за заедничко купување на престижниот британски производител на автомобили, "Астон Мартин". Арнаулт, кој е сопственик на компанијата "Луис Витон" и финансиерот Фрере се договориле да вложат заедничка инвестициона структура во вредност од една милијарда евра, за која уште не се знае официјалното име. Американскиот гигант "Ford Motors" во септември годинава објавил дека планира да го продаде "Астон Мартин". По придружувањето на оваа автомобилска марка во 1986 година тие доживеале исклучителен напредок, а сега сметаат дека најламетен потег е да се продаде оваа ценета и престижна автомобилска марка.

## "HAMANN BMW" Z4 M COUPE



на кои одлично им прилегаат елипсовидните фарови за магла. Во исто време, се разбира, ја сече предната подигнувачка сила. Отворите за воздух од страните се позиционирани веднаш пред задните крила и обезбедуваат подобро ладење на задните сопирачки. За редуирање на задната подигнувачка сила од "HAMANN" монтирале остар заден спојлер. Спојлерот на покривот придонесува за аеродинамиката и за естетиката на возилото.

Z4 купе е една од светлите точки во сегментот на спортски автомобили, а во M варијантата нуди перформанси кои не трпат никакви критики. Но, дури и таков каков што е може да биде уште подобар. Од "HAMANN" го прифатиле предизвикот и не само што му ја подобриле аеродинамиката, туку ја зголемиле и моќноста на моторот. Вметнатиот преден спојлер му дава поостар изглед на Z4 купето. Возилото добива уште поспортски линии,



#### "ЗАСТАВА 10" БЕЗ ЦАРИНА

Од идната година, српското пунто "Застава 10" и во Македонија ќе се продава без царина. Накусо, тоа е заклучокот од изјавата на заменик-генералниот директор на "Застава автомобили", Миљко Кокиќ, кој оптимистички навести дека од идната година ќе се почне со редовно производство на "Застава 10", која освен на српскиот пазар, ќе се продава и на пазарите на сите соседни земји. Тој ги отфрли тврдењата дека овој модел нема да се произведува, бидејќи неговата продажба не оди добро, напомувајќи дека од март досега се продадени 800 возила.